

2021046696

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ

Член 1

Во Правилникот за класификација на приходите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/18) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Низ целиот текст на Правилникот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-1442/1
12 февруари 2021 година
Скопје

Министер за финансии,
Dr. Fatmir Besimi, с.р.

Прилог

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА ОД КЛАСАТА 7-ПРИХОДИ

КЛАСА	7: ПРИХОДИ
	71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
	711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
	7111 Данок на личен доход
	711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон
	711112 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот
	711113 Данок на пензии
	711114 Данок на плати остварени во странство
	711115 Данок на примања остварени по основа на договор за дело

- 711116 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход
- 711117 Данок на лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор, на трговски друштва, на членови на Македонската академија на науките и уметноста судии поротници, вешти лица и слично
- 711118 Данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од занаетчиска, адвокатска, нотарска и дејност на извршители
- 711119 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по одбивка
- 711120 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по решение на Управата за јавни приходи
- 711121 Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост
- 711122 Данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката
- 711123 Данок на доход на приходи од капитал - од камата
- 711124 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на недвижности
- 711125 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на хартии од вредност
- 711126 Данок на доход на приходи од добивки - од игри на среќа и други наградни игри
- 711127 Данок на доход утврден со годишно решение на Управата за јавни приходи за даночни обврзници граѓани
- 711128 Данок на доход на други видови приходи
- 711129 Камата за ненавремено плаќање на данок на личен доход
- 711130 Данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон

- 711131 Данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот
- 711132 Данок на други лични примања остварени во странство
- 711133 Данок на доход на физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност
- 711134 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според вистински доход
- 711135 Данок на доход на приходи од самостојна дејност според паушално утврдениот нето приход за даночните обврзници кои не се корисници на продажни места на зелените пазари
- 711136 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од учество во капиталот
- 711137 Данок на доход утврден со годишно решение на Управата за јавни приходи, од даночни обврзници кои се занимаваат со занаетчиска дејност
- 711138 Данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени

- приходи
- 711139 Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврдениот нето приход
- 711140 Камата за ненавремено плаќање на данок на личен доход од занаетчиска дејност
- 711141 Данок на доход на приходи од земјоделска дејност што се плаќа по одбивка
- 711142 Данок на пензиски надоместок по основ на доброволно пензиско осигурување
- 711143 Данок на доход кој го остварува физичко лице кое не е резидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Република Северна Македонија
- 711144 Данок на доход на приходи од вршење на самостојна дејност на адвокати
- 711145 Данок на доход на приходи од вршење на самостојна дејност на нотари
- 711146 Данок на доход на приходи од вршење на самостојна дејност на извршители
- 711147 Данок на доход според паушално утврдениот доход на приход од самостојно вршење на дејност на корисници на продажни места на зелените пазари
- 7112 Данок од добивка**
- 711211 Месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, единици на локалната самоуправа и фондови
- 711212 Месечни аконтации на данок на добивки за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица
- 711213 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, единици на локалната самоуправа и фондови
- 711214 Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници-корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, единици на локалната самоуправа и фондови
- 711215 Камата за ненавремено плаќање на данокот на добивка
- 711216 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица
- 711217 Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица
- 711218 Задржан данок на приход од дивиденди, платен на странски правни лица
- 711219 Задржан данок на приход од камата од резидент, платен на странски правни лица

- 711220 Задржан данок на приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во Република Северна Македонија, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица
- 711221 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од резидент, платен на странски правни лица
- 711222 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во Република Северна Македонија, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица
- 711223 Задржан данок на приход од забавни или спортски активности кои се вршат во Република Северна Македонија, платен на странски правни лица
- 711224 Задржан данок на приход од вршење на менаџмент, консалтинг, финансиски услуги и услуги на истражување и развој и други услуги, ако приходот е исплатен од резидент или ако приходот е на трошок на постојната деловна единица во Република Северна Македонија, платен на странски правни лица
- 711225 Задржан данок на приход остварен од закуп на недвижности во Република Северна Македонија, платен на странски правни лица
- 711226 Задржан данок на приход во форма на награди кои се доделени на натпревари во Република Северна Македонија, до колку приходот од секој натпревар ја надминува денарската противвредност од 500 евра, платен на странски правни лица
- 711227 Задржан данок на приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во Република Северна Македонија, платен на странски правни лица
- 711228 Задржан данок на приход од телекомуникациски услуги помеѓу Република Северна Македонија и странска држава, платен на странски правни лица
- 711229 Годишен данок на вкупен приход
- 711230 Данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката
- 711231 Камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивка
- 711232 Данок на вкупен приход на непрофитни организации
- 711233 Данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка
- 711234 Данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос на акумулирана добивка

712 Придонеси за социјално осигурување

7121 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување

- 712111 Придонес од добивка за пензиско и инвалидско осигурување за стаж на осигурување што се смета со

- зголемено траење
- 712113 Придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување за работници кај правни лица
- 712114 Придонес од плати на вработени кај физички лица кои вршат самостојна дејност
- 712116 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица што вршат самостојна дејност
- 712117 Придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување
- 712121 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништва
- 712122 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години
- 712124 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за индивидуални земјоделци
- 712125 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа
- 7122 Придонес за здравствено осигурување**
- 712211 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување
- 712213 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица
- 712215 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои вршат самостојна дејност
- 712216 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на вработени кај лица кои вршат самостојна дејност
- 712221 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство или риболов
- 712222 Придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници (осигуреници кај странски работодавци, или во служба на меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва, граѓани кои пристапиле кон задолжително здравствено осигурување)
- 712223 Придонес за здравствено осигурување за изминати години
- 712225 Други приходи на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
- 712226 Придонес за задолжително здравствено осигурување по судски постапки
- 712227 Придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на

- договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа
- 712228 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во притвор (ако не е осигурено по друга основа) и малолетно лице кое се наоѓа на извршување на воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом, односно установа
- 7123 Придонеси за вработување**
- 712311 Придонес за вработување од плати на работниците од правни лица
- 712315 Придонес за вработување од плати на работници вработени кај лица кои вршат самостојна дејност, односно кај физички лица
- 712316 Придонес за вработување што го уплатуваат работниците на привремена работа во странство
- 712317 Придонес за вработување за изминати години
- 712318 Придонес за вработување субвенциониран од државата
- 712319 Придонес за вработување за мерка за субвенионирање на придонеси за време на вонредна состојба
- 712320 Придонес за вработување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми за надминување на состојба со COVID 19 за време на вонредна состојба
- 7124 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување уплатен за други корисници**
- 712411 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија на невработени лица
- 712412 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за боледување над 21 ден од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
- 712413 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија за корисниците на надоместоците по основа на инвалидност
- 712414 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат Центарот за социјални работи и надоместок на плата за скратено работно време поради неѓа на хендикепирано дете
- 712415 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување субвенциониран од државата
- 712416 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за време на вонредна состојба
- 712417 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми за надминување на состојба со COVID 19 за време на вонредна состојба
- 7125 Придонес за здравствено осигурување уплатен за други корисници**
- 712511 Придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица

- 712512 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на пензии и парични надоместоци според прописите на пензиското и инвалидското осигурување
- 712513 Средства за задолжително здравствено осигурување од Основниот Буџет
- 712514 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита
- 712515 Придонес за здравствено осигурување субвенциониран од државата
- 712516 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување субвенциониран од државата
- 712517 Придонеси за здравствено осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за време на вонредна состојба
- 712518 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за мерка за субвенционирање на придонеси за време на вонредна состојба
- 712519 Придонес за здравствено осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми за надминување на состојба со COVID 19 за време на вонредна состојба
- 712520 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми за надминување на состојба со COVID 19 за време на вонредна состојба

713 Даноци на имот

7131 Данок на имот

- 713111 Данок на имот од физички лица
- 713112 Данок на имот по повисока стапка
- 713113 Данок на имот од правни лица
- 713114 Данок на имот од физички лица наплатен по присилен пат

7132 Данок на наследство и подарок

- 713211 Данок на наследство и подарок

7133 Данок на промет на недвижности

- 713311 Данок на промет на недвижности
- 713312 Данок на промет на недвижности по повисока стапка

7135 Камати

- 713512 Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот

714 Домашни даноци на стоки и услуги

7141 Данок на додадена вредност

- 714115 Данок на додадена вредност при увоз на добра
- 714116 Данок на додадена вредност при промет во земјата
- 714118 Камата за ненавремено плаќање на данокот на додадена вредност
- 714119 Данок на додадена вредност по основа на донации

714120	Задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување
7142 Акцизи	
714214	Акциза на керозин како погонско гориво
714216	Акциза на керозин како гориво за греење
714219	Акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00
714220	Акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГ-ПГ)
714221	Акциза при увоз на минерални масла
714222	Акциза на тутунски добра
714223	Акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун)
714224	Акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и непенливи пијалаци
714227	Акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и непенливи пијалаци
714230	Акциза на пиво
714231	Акциза при увоз на пиво
714232	Акциза на патнички автомобили
714249	Камата за ненавремено плаќање на акцизи
714251	Акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00)
714253	Акциза на течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГ-ГГ)
714258	Акциза на мазут М-1 и мазут М-2
714263	Акциза на гасно масло-гориво за греење (ЕЛ-1)
714264	Акциза на ЕУРОСУПЕР БС-95
714265	Акциза на ЕУРОСУПЕР БС-98
714266	Акциза на ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
714267	Акциза на мазут (М-1 НС)
714270	Дел од акцизата на етил алкохол во износ од 40 денари/литар степен алкохол
714271	Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар по степен алкохол по литар
714272	Акциза на нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00
714273	Дел од акциза на цигари во износ од 0,053 денари/парче
7143 Данок на моторни возила	
714311	Данок на моторни возила
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	
7152 Увозни такси	
715211	Посебни такси на увезени стоки од правни лица
715212	Посебни такси на увезени стоки од физички лица
7153 Други увозни давачки и такси	
715311	Посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани)
715312	Прелевмани за примарни земјоделски производи
715313	Прелевмани за преработени земјоделски производи
715316	Лежарина на стоки сместени во царински магацини и

	стоваришта
715317	Компензаторна давачка
715318	Камати за ненавремено платени царински давачки
715319	Останати приходи од царини
715321	Такса за извоз на непреработени и преработени земјоделски производи
715323	Царински давачки за индустриски производи
715324	Царински давачки по вредност за земјоделски производи
715325	Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи
715326	Компензаторна камата (ДДВ)
715327	Камата за долг (ДДВ)
715328	Камата за долг (царина)
715329	Компензаторна камата (царина)
715332	Привремени антидампинг давачки
715333	Дефинитивни антидампинг давачки

716 Еднократни посебни такси

7161 Еднократни посебни такси

716111	Еднократна посебна такса при интегрирана наплата на придонеси за задолжително социјално осигурување и данок на личен доход на плата
716112	Еднократна такса при присилна а царински долг

717 Даноци на специфични услуги

7171 Комунални даноци

717111	Комунална такса за привремен престој
717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија
717115	Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата
717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување
717119	Други приходи по основа на комунална дејност
717121	Посебни превозни такси
717129	Други комунални такси
717130	Комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и за друга слична привремена употреба
717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност
717132	Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места
717133	Комунална такса за користење музика во јавните локали
717134	Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории
717135	Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување

- на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност
- 717136 Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила
- 717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште
- 717138 Надоместоци од комунална дејност
- 717140 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на единиците на локална самоуправа

718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност

7181 Дозволи за вршење на дејност

- 718111 Дозволи за вршење на бизнис
- 718112 Професионални дозволи
- 718113 Надоместок за лиценци од игри на среќа и забавни игри
- 718114 Месечен надоместок од одделни игри на среќа
- 718115 Надомест за пренамена и закуп на земјиште
- 718116 Приходи од локации за изградба на инвестициони објекти
- 718117 Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор
- 718118 Надоместок за заштита на животната средина за добивање дозвола за увоз на употребувани производи, стоки и отпадоци и остатоци од олово, пепел и остатоци што содржат главно олово, отпадоци и остатоци од потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори и отпадоци и остатоци што содржат олово
- 718119 Надоместок за заштита на животната средина за добивање на дозвола за извоз на делови собрани од природата
- 718120 Надоместок за заштита на животната средина за добивање на дозвола за увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка
- 718121 Надоместок за заштита на животната средина при регистрација на моторни возила и пловни објекти
- 718123 Надоместок за заштита на животната средина за управување со индустриски неопасен отпад
- 718125 Надоместок за заштита на животната средина при производство или увоз на нафтени деривати
- 718126 Надоместок за заштита на животната средина за пластични производи и амбалажа од пластични маси
- 718127 Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје
- 718128 Надомест за заштита на природата за влез и посета на заштитено подрачје
- 718129 Надомест за заштита на природата за паркирање во заштитено подрачје
- 718130 Надомест за заштита на природата за посета на посебни објекти во заштитеното подрачје
- 718131 Надомест за заштита на природата за отстрел на диви

- видови животни и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови
- 718134 Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје
- 718136 Надомест кој го плаќаат операторите на инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола
- 718138 Надомест за производство на енергија од фосилни горива
- 718139 Надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалаци
- 718140 Надомест за одржување на јавна чистота
- 718141 Надомест за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови
- 718142 Надомест за добивање на лиценца за проектирање, надзор и изведувач
- 718143 Надоместок за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати што се плаќа при увоз на нафтени деривати и при производство на нафтени деривати
- 718144 Надомест за добивање сертификат за стручна оспособеност и уверение за положен стручен испит за вршење на работи за управување и/или постапување со отпад
- 718145 Надоместок за користење на води
- 718146 Надоместок за испуштање на води
- 718147 Надоместок за вадење на песок, чакал и камен
- 718148 Надомест за управување со отпад од пакување и кеси за транспорт на стоки
- 718149 Надомест за управување со отпадни батерии и акумулатори
- 718150 Надомест за добивање на дозволи за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење
- 718151 Надоместок за управување со отпадна опрема
- 718152 Надоместок за стручна оценка (ревизија) на рударски проекти
- 718153 Надоместок за стручна оценка (ревизија) над изработена геолошка документација
- 718154 Надоместок за категоризација на угостителски објекти за сместување

72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

721 Претприемачки приход и приход од имот

7211 Профит од дополнителни активности на владини агенции

- 721111 Вишок на оперативна готовина од дополнителните активности на корисниците и единките корисници

7212 Приходи од јавни финансиски и нефинансиски институции

- 721211 Добивка од Народната банка на Република Северна Македонија
- 721214 Камата на депонирани средства во Народната банка на Република Северна Македонија
- 721216 Добивки од Акционерско друштво за изградба и

- стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје
- 721219 Други добивки од јавните институции
- 7213 Други приходи на имот**
- 721311 Камати од депозити во комерцијални банки
 - 721312 Камата на заеми и кредити
 - 721313 Претприемачки приход и приходи од имот
 - 721319 Други приходи на имот
- 722 Глоби, судски и административни такси**
- 7221 Глоби по посебни прописи**
- 722111 Глоби од сообраќајни прекршоци
 - 722113 Глоби за кривични дела
 - 722114 Глоби за девизни прекршоци
 - 722115 Парични средства добиени од продажба на одземени стоки
 - 722116 Приходи од мерење на емисија на штетни материји
 - 722117 Приходи од асистенции
 - 722118 Глоби за даночни прекршоци
 - 722119 Глоби за царински прекршоци
 - 722120 Глоби за невоведување и некористење на фискална опрема
 - 722121 Приходи остварени по инспекциски надзор на угостителски објекти по отстранување на недостатоците
 - 722122 Глоби за сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии
 - 722123 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерство за економија
 - 722124 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерство за животна средина и просторно планирање
 - 722125 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - 722126 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерство за транспорт и врски
 - 722127 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенција за заштита на личните податоци
 - 722128 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерство за култура
 - 722129 Други глоби
 - 722130 Глоби за сторени прекршоци од области на Министерство за труд и социјална политика
 - 722131 Парични средства за намалување или отстранување на штетните последици од кривични дела
 - 722132 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата на пошти
 - 722133 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност
 - 722134 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување
 - 722135 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за правда

- 722136 Глоби за сторени прекршоци за внатрешна пловидба од инспекторот за безбедност при капетанијата на пристаништата
- 722137 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за образование и наука
- 722138 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација
- 722139 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за заштита од конкуренција
- 722140 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенција за супервизија на осигурување
- 722141 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државната изборна комисија
- 722142 Глоби за сторени прекршоци од областа на капитално финансирано пензиско осигурување
- 722143 Глоби за заштита од бучава
- 722144 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство
- 722145 Глоби за заштита од бучава во надлежност на единиците на локална самоуправа
- 722146 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државниот завод за статистика
- 722147 Глоби за патен сообраќај во надлежност на единиците на локална самоуправа
- 722148 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за безбедност на класифицирани податоци
- 722149 Глоби за сторени прекршоци од областа на јавната чистота во надлежност на единиците на локална самоуправа
- 722150 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените градежни инспектори кои се приход на единиците на локална самоуправа
- 722151 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените просветни инспектори кои се приход на единиците на локална самоуправа
- 722152 Други глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за внатрешни работи
- 722153 Глоби за сторени прекршоци во надлежност на Финансиската инспекција во јавниот сектор
- 722154 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за финансии
- 722155 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Народна банка на Република Северна Македонија
- 722156 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за електронски комуникации
- 722157 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенција за лекови и медицински средства
- 722158 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државен архив на Република Северна Македонија

- 722159 Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Државната комисија за спречување на корупцијата и трошоци на постапката
- 722160 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер
- 7122 Судски такси**
 - 722211 Судски такси во готови пари што ги плаќаат правни лица
 - 722213 Судски такси во готови пари што ги плаќаат физички лица
- 7223 Административни такси**
 - 722312 Конзуларни такси
 - 722313 Административни такси во готови пари
 - 722315 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината
 - 722316 Други локални такси
 - 722317 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај Царинска Управа на Република Северна Македонија
 - 722318 Административни такси за европски патенти
 - 722319 Административни такси за патенти
 - 722320 Административни такси за трговски марки
 - 722321 Административни такси за индустриски дизајн и географски називи
 - 722322 Административна такса за увоз, извоз и транзит на стока
- 723 Такси и надоместоци**
- 7230 Образование и обука**
 - 723011 Такси за диплома и сертификат
 - 723012 Такси за запишување
 - 723013 Такса за испити
 - 723014 Такси лабораториски
 - 723019 Други образовни такси
- 7231 Помошни активности во образованието**
 - 723111 Целодневна и претшколска грижа
 - 723112 Средства за екскурзии
 - 723113 Школарини за недипломски курсеви и семинари
 - 723114 Станарини во ученички и студентски домови
 - 723115 Такси за учество во студентски клубови
 - 723116 Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции
 - 723119 Други помошни активности во образованието
- 7232 Продажба на производи**
 - 723211 Регистарски таблички за превозни средства
 - 723212 Книги и други материјали за образование
 - 723213 Хемиски материјали
 - 723214 Лабораториски материјали
 - 723215 Медицински материјали
 - 723216 Лекови и вакцини
 - 723217 Канцелариски материјали
 - 723218 Продажба на печати и административни марки

	723219	Приходи од продажба на производи и стоки
	723220	Приходи од продажба на други производи
7233	Услуги за цивилна воздушна пловидба	
	723311	Приходи остварени од надомест за слетување-Лендинг
	723312	Приходи од терминални услуги-АТЦ
	723313	Приходи од дадени услуги за прелет
	723314	Приходи од преглед на пловидбеност на воздухоплов
	723315	Приходи од полагање на испити за лиценци и овластување на воздухопловен персонал
	723316	Приходи од осветлување на полетно-слетната патека
	723319	Други воздухопловни услуги
7234	Влезници и членарини	
	723411	Членарини во институции во областа на културата
	723412	Приходи од билети за културни манифестации
	723413	Членарини во спортски клубови и спортски организации
	723414	Приходи од билети за спортски приредби
	723419	Други такси за приеми и членарини
7235	Угостителски услуги	
	723511	Услуги од кафетерии и ресторани
	723512	Репрезентативни услуги
	723519	Други прехранбени услуги
7236	Услуги за копирање и публикување	
	723611	Услуги за публикување
	723612	Услуги за печатење
	723613	Услуги за копирање
7237	Услуги од сместување	
	723711	Издавање на хотелски соби
	723712	Издавање на станови и станбени објекти
	723713	Издавања на рекреативни објекти
	723719	Други услуги од сместување
7238	Здравствени услуги	
	723811	Приходи од амбулантски здравствени услуги
	723812	Приходи од болнички услуги
	723813	Приходи од сертификат на лекови
	723814	Приходи од сертификат на отрови
	723815	Приходи од доделување звање примариус
	723816	Приходи остварени од комисија за утврдување на услови по однос на простор, опрема и кадар за основање на здравствени организации за самостојно вршење на здравствена дејност со личен труд
	723817	Приходи остварени од посебна комисија за утврдување на здравствена способност на кандидатите за возачи
	723818	Приходи остварени од инспекторски надзор во постапки поведени по барање на странката
	723819	Други приходи од здравствени услуги
7239	Закупнини	
	723911	Закупнина од објекти
	723912	Закупнина од машини
	723913	Закупнина од опрема
	723914	Приходи од закупнина на општински имот

723915 Закуп на објекти и рекламен простор на граничен премин

724 Други владини услуги

7241 Други владини услуги

- 724111 Приходи од земјоделски услуги
- 724113 Приходи од архивски услуги
- 724114 Приходи од стандардизација
- 724115 Приходи од услуги од метеорологијата
- 724116 Приходи од катастарски услуги
- 724117 Приходи од геодетски услуги
- 724118 Приходи од противпожарни услуги
- 724119 Приходи од возачки дозволи
- 724120 Приходи од владини инспекции
- 724121 Приходи од хидролошки мерки
- 724122 Приходи од пасошки услуги
- 724124 Приходи од услуги за сместување
- 724125 Приходи од тендери (јавни нарачки)
- 724126 Приходи од меѓународна заштита на жигови
- 724127 Приходи од здравствена заштита на животни
- 724128 Приходи од задолжителна контрола на растенија
- 724129 Приходи од прогноза на време
- 724130 Приходи од превоз со авион и моторни возила
- 724131 Приходи од странски центар за генетски истражувања
- 724132 Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка
- 724134 Приходи од регистрација на возила за Служба за помош и информации на пат
- 724135 Посебни давачки за игри на среќа
- 724136 Приходи од услуги за следење на состојбите на загаденоста на животната средина
- 724137 Посебна давачка за финансирање на спортот
- 724138 Посебна давачка за финансирање на здравствената заштита
- 724149 Други владини услуги
- 724150 Приходи од метрологија
- 724151 Приходи од акредитација
- 724152 Приходи од издавање на услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички планови
- 724153 Приходи остварени од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки
- 724154 Надомест за водење на жалбена постапка по јавни набавки
- 724155 Надоместок за полагање стручен испит за стекнување звање управувач со чамец
- 724156 Надоместок за издавање одобрение за пристапување на странски пловен објект во внатрешните води на Република Северна Македонија
- 724157 Надоместок за издавање на бродски исправи и книги
- 724158 Надоместок за преглед на чамец
- 724159 Надоместок за вршење надзор над градба на чамец
- 724160 Надомест за издавање овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа

- 724161 Надомест за добивање лиценца и овластување за изведување на рударски работи
- 724162 Надомест за добивање лиценца и овластување за добивање на геолошка документација
- 724163 Надомест за издавање на сертификат, дозвола и овластувања во надлежност на Управата за сигурност во железничкиот систем
- 724164 Надомест за полагање на стручен испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството и надомест за полагање на ловечки испит
- 724165 Надомест за издавање на Имотен лист
- 724166 Надомест за издавање на податоци од Геодетско катастарски информационален систем (ГКИС)
- 724167 Надомест за запишување на промени во катастар на недвижности (КН) со и без елаборат
- 724168 Надомест за запишување на промени во катастар на инфраструктурни објекти и издавање на податоци од катастар на инфраструктурни објекти
- 724169 Надоместок за издадени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет
- 724170 Надоместок за издадени етикети за сертифициран семенски и саден материјал
- 724171 Надоместоци за вршење на енергетска контрола

- 724172 Надомест за добивање лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања
- 724173 Надомест за добивање лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството
- 724174 Надоместок за користење и увид во податоците од Геолошкиот информативен систем и за користење на резултатите од геолошките истражувања
- 724175 Надоместок за извршени лабораториски анализи во надлежност на Државната фитосанитарна лабораторија
- 724176 Надомест за полагање на стручен испит за енергетски контролор
- 724177 Надомест за водење на постапка по жалба пред Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка односно пред Управниот суд
- 724178 Надомест за полагање на стручен испит за ракувачи на одделни видови енергетски уреди и постројки
- 724179 Надоместок за извршени испитувања на вредноста за производство и употреба на сорти на земјоделски растенија со сортни опити
- 724180 Надомест за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутунот
- 724182 Приходи од наплата на трошоци за вршење на технички

- 724183 преглед на рударски објекти
Приходи од спроведени редовни официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет
- 724184 Приходи од спроведени редовни официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Северна Македонија
- 724185 Надоместок за одржување на селекционерското право

725 Други неданочни приходи

7259 Други неданочни приходи

- 725911 Средства за солидарност од добивка од правни лица
- 725913 Средства за солидарност од плати на вработени во правни лица
- 725915 Средства за солидарност од лица кои вршат самостојна дејност
- 725916 Други средства за солидарност
- 725917 Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници
- 725918 Приходи по основа на отпис на обврски
- 725919 Приходи по основа на вишоци
- 725920 Приходи од наплатени пенали, награди и слично
- 725921 Приходи од наплатени отпишани побарувања
- 725922 Приходи од осигурување на имот
- 725923 Приходи од одземени средства по посебни прописи
- 725929 Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила
- 725930 Приходи на органите на управата
- 725932 Приходи од курсни разлики
- 725933 Приходи од активирани банкарски гаранции
- 725934 Камата за ненавремено платени јавни давачки во надлежност на Управата за јавни приходи
- 725939 Останати неданочни приходи
- 725940 Приходи по основ на надоместоци за услуги на гранични премини
- 725941 Приходи од минати години
- 725943 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила
- 725944 Еднократни надоместоци за добивање на одобренија за користење на радиофреквенциите кои се доделуваат преку јавен тендер
- 725945 Приходи од наплатени пенали кои се приход на единиците на локална самоуправа
- 725946 Приходи од наплата на партиципации
- 725947 Приходи од надомест на штета
- 725948 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за здравствено осигурување
- 725949 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување

725950	Камата за ненавремено плаќање на придонесите за вработување
725951	Надоместоци за заштита на детето
725952	Надоместоци за Црвен крст
725953	Надоместоци наменети за одржлив развој
725954	Надоместоци наменети за пошумување
725955	Надоместоци за заштита и обезбедување вода
725956	Надоместоци за заштита на инвалидни лица
725957	Надоместоци за заштита на авторски права
725958	Надоместоци за радиодифузна такса
725959	Надоместоци за користење на царински терминали
725960	Приходи од извршување на управни акти за бесправно изградени објекти
725961	Надоместоци за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта
725966	Еднократна посебна такса во присилна наплата на други јавни приходи изречени со одлуки на други државни органи, институции и судови
725967	1% од бруто полисирана премија за задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани од трети лица во и надвор од територијата на Република Северна Македонија
725968	Други неданочни приходи на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
725969	Надоместок за проширена репродукција на шумите
725970	Еднократна посебна такса за присилна наплата на приходи од игри на среќа по разни основи
725971	Надомест за влез на територија на Република Северна Македонија како мерка на реципроцитет
725972	Надомест од годишен приход остварен од телевизиски програмски сервиси
725973	Надомест од годишен приход остварен од оператори на јавни електронски комуникациски мрежи
725974	Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои обезбедуваат пристап до интернет
725975	Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови
725976	Месечни надоместоци од приредувачите на игри на среќа, автомат клубови, обложувалници и казина
725977	Приходи остварени од продажба на менични бланкети
725978	Приходи од кривична постапка во надлежност на Јавно обвинителство на Република Северна Македонија
725979	Приходи од неисполнување на обврски помеѓу договорни страни (договорни казни)
725980	Финансиска компензација за урбано зеленило
725981	Уплата на парични средства од правни лица по основ на авансирани трошоци во постапка
725982	Договорни казни за непочитување на обврските од

Договорот од страна на купувачот согласно Законот за градежно земјиште

73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

731 Продажба на капитални средства

7311 Продажба на капитални средства

- 731111 Приходи од продажба на капитални средства
- 731112 Приходи од продажба на деловни објекти
- 731113 Приходи од продажба на транспортна опрема
- 731114 Приходи од продажба на машинска опрема
- 731115 Продажба на мебел и друга опрема
- 731116 Приходи од продажба на други капитални средства
- 731117 Приходи од продажба на општински имот
- 731118 Приходи од продажба на претпријатија со општествен капитал
- 731119 Приходи од продажба на државен капитал при трансформација на јавни установи
- 731120 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините

732 Продажба на стоки

7321 Продажба на залихи

- 732111 Приходи од продажба на стоки од стокови резерви

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

7331 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

- 733111 Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
- 733112 Приходи од продажба на правата на минерали
- 733113 Приходи од продажба на авторски права, патенти и заштитни трговски знаци
- 733115 Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата
- 733117 Приходи од концесии на земјоделско земјиште во сопственост на државата
- 733118 Надоместок за детални геолошки истражувања
- 733119 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на простор)
- 733120 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на експлоатирана минерална суровина)
- 733121 Надоместок за концесии на дивечот во ловиштата
- 733122 Надоместок за концесии на рибниот фонд
- 733123 Надоместок за концесии на водите
- 733124 Надоместок за концесии за вршење на радиодифузна дејност - радио и телевизија
- 733125 Надоместок за концесии за дистрибуција на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа

- 733127 Приходи од приватизација на градежно изградено земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
- 733128 Приходи од продажба и закуп на средства во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт
- 733129 Приходи од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот
- 733131 Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште
- 733132 Приходи на единиците на локална самоуправа остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
- 733133 Приходи остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 60% на Буџетот на Република Северна Македонија и 40% на единиците на локална самоуправа
- 733134 Надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште
- 733135 Надоместок за концесии на патишта
- 733136 Надомест за детални геолошки истражувања кој е приход на единиците на локална самоуправа
- 733137 Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на простор) кој е приход на единиците на локална самоуправа
- 733138 Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на експлоатирана минерална суровина) кој е приход на единиците на локална самоуправа
- 733139 Приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на Република Северна Македонија и 80% на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
- 733140 Приходи остварени при закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на Република Северна Македонија и 80% на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
- 733141 Приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија кои се приход на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
- 733142 Приходи остварени при комунална техничка службеност (непотполна експропријација) на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
- 733143 Надомест за концесии за користење на аеродром
- 733144 Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
- 733145 Надоместок за издавање на согласност и одобрение за

- потврдување на бесправен објект или оранжерија изграден на земјоделско земјиште
- 733146 Надоместок за право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
- 733147 Надомест за концесии за користење на вода за производство на електрична енергија
- 733148 Надомест за концесии за користење на вода за производство на електрична енергија кој е приход на единиците на локална самоуправа
- 733149 Надоместок за воспоставена службеност врз земјоделско земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
- 733150 Приходи од закупнина на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
- 733151 Приходи од закупнина на градежно земјиште кој е приход на единиците на локална самоуправа при плаќање со обврзници
- 733152 Приходи остварени од продажба, размена, закуп или давање на користење на ствари во државна сопственост
- 733153 Надоместок за издавање на Решение за потврдување на објект кај кој не е утврден правен статус во рамките на зоните
- 733154 Приходи од продажба на земјоделско земјиште во сопственост на Република Северна Македонија
- 733155 Надоместок по основ на склучен договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
- 733156 Приходи од продажба и закуп на деловни згради и деловни простории во сопственост на Република Северна Македонија
- 733157 Надоместок на штета поради раскинување на договор за закуп
- 733158 Приходи од отуѓување и закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија по однос на постапките спроведени од страна на органот на државната управа во име на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
- 733159 Надоместок за право на користење на премија за произведена и продадена електрична енергија од фотонапонска електроцентра

734 Приходи од дивиденди

7341 Приходи од дивиденди

- 734111 Дивиденда по основа на акции стекнати од трансформацијата
- 734112 Дивиденда од Македонски Телеком АД
- 734113 Дивиденда од други домашни правни лица
- 734114 Дивиденда од странски правни лица

74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

- 741 Трансфери од други нивоа на власт**
- 7411 Тековни трансфери од други нивоа на власт**
 - 741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт
 - 741112 Трансфери од буџетот
 - 741113 Трансфери од буџетите на фондовите и јавните претпријатија
 - 741114 Пренесен вишок на приходи од претходната година
 - 741115 Дотации на општината, од приходи од ДДВ
 - 741116 Наменска дотација на општината за активности од културата
 - 741117 Наменска дотација на општината за активности од образованието
 - 741118 Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита
 - 741119 Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство
 - 741120 Блок дотации на општината по одделни намени
 - 741121 Дотации на општината за делегирани надлежности
- 7412 Капитални трансфери од други ниво на власт**
 - 741211 Капитални трансфери од други нивоа на власт
- 742 Донации од странство**
- 7421 Општи и тековни донации**
 - 742111 Приходи од Обединетите нации
 - 742112 Приходи од Меѓународниот монетарен фонд
 - 742113 Приходи од Светската банка
 - 742114 Приходи од Европската унија
 - 742115 Приходи од европските држави
 - 742116 Приходи по Меѓународни конвенции во Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
 - 742119 Други општи и тековни донации
- 743 Капитални донации**
- 7432 Капитални донации**
 - 743211 Капитални донации
- 744 Тековни донации**
- 7441 Донации од приватни компании**
 - 744111 Донации од приватни компании
- 7442 Донации од физички лица**
 - 744211 Донации од физички лица
- 7443 Други тековни донации**
 - 744311 Други тековни донации
- 75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ**
- 751 Краткорочни позајмици од земјата**
- 7511 Краткорочни позајмици од финансиски институции**
 - 751111 Краткорочни позајмици од финансиски институции

- 7512 Задолжување од краткорочни хартии од вредност**
 - 751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
- 7513 Краткорочни позајмици од други нивоа на власт**
 - 751311 Краткорочни позајмици од други нивоа на власт

753 Долгорочни обврзници

- 7531 Задолжување од долгорочни обврзници**
 - 753111 Задолжување од долгорочни обврзници

754 Друго домашно задолжување

- 7541 Друго домашно задолжување**
 - 754111 Други домашни задолжувања

76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

- 761 Меѓународни развојни агенции**
- 7611 Задолжување кај меѓународни развојни агенции**
 - 761111 Задолжување кај Меѓународниот монетарен фонд
 - 761112 Задолжување кај Светската банка
 - 761113 Задолжување кај Европската унија
 - 761114 Задолжување кај Европската банка за обнова и развој
 - 761119 Други задолжувања кај меѓународни развојни агенции

762 Странски влади

- 7621 Задолжување кај странски влади**
 - 762111 Задолжување кај странски влади

769 Други задолжувања во странство

- 7691 Други задолжувања во странство**
 - 769111 Други задолжувања во странство

77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- 771 Продажба на хартии од вредност**
- 7711 Од јавни претпријатија**
 - 771111 Приходи од продажба на акции на државен капитал во јавни претпријатија
- 7712 Од заеднички инвестиции и приватни претпријатија**
 - 771211 Приходи од продажба на акции и удели на државен капитал
 - 771212 Приходи од продажба на удели, акции и други хартии од вредност

78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ

- 781 Приходи од наплатени дадени заеми**
- 7811 Наплатени заеми дадени на домашни лица**
 - 781111 Приходи од наплатени заеми дадени на локална самоуправа
 - 781112 Приходи од наплатени заеми дадени на банки

781113	Приходи од наплатени заеми дадени на јавни претпријатија
781114	Приходи од наплатени заеми дадени на приватни претпријатија
781115	Приходи од наплатени заеми дадени на други институции

- 79 РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ**
- 791 Распоред на разликата меѓу приходите и расходите.**